



Република Северна Македонија
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ул. "Сандо Масев" бр.1 2400 Струмица Р С Македонија



центра: 034-348-030, кабинет: 348-026, факс 320-544
www.strumica.gov.mk gradonacalnik@strumica.gov.mk

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ОБЈАВУВАЊЕ

на Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на :
ДПТУ " КИПО" ДООЕЛ Струмица Инсталација-сепарацијаи дробилка

Врз основа на член 124 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 , 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22), Операторот на инсталацијата **ДПТУ " КИПО" ДООЕЛ Струмица Инсталација -сепарација и дробилка** поднесе Барање за **Б Интегрирана еколошка дозвола**. Врз основа на член 99 и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр :53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010 ,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 , 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22), Градоначалникот на општина Струмица ја информира заинтересираната јавност дека сите потребни информации за Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола , ќе бидат достапни во:

Просториите на општина Струмица (дом на Арм), во одделението за Заштита на животната средина.

На web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk

Заинтересираната јавност своите забелешки може да ги достави усно до Одделението за заштита на животната средина или на електронската адреса на одделението за Заштита на животната средина ekologija@strumica.gov.mk

Писмено обраќање до општина Струмица, ул.,Благој Мучето,, бр.37 поранешен Дом на АРМ , 2400 Струмица

Информации за инсталацијата може да се добијат во ДПТУ " КИПО" ДООЕЛ Струмица кај лицето Илија Тупаров.

Време за увид во планскиот документ ќе биде од 8:00 - 16:00 часот, во периодот од **15.12.2022 до 13.01. 2023** година (30 дена).

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Костадин Костадинов